

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 3 и член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 41 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), член 15 став 1 алинеја 3 и член 39 став 1 алинеја 10 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, согласно Заклучокот на Советот, бр.02-6325/2 од 06.11.2015 година, одлучувајќи по Известувањето за промена на сопственичка структура на Трговското Радио-дифузно Друштво РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ, Уп 1 бр.02-1100 од 20.10.2015 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 34-та седница одржана на 06.11.2015 година донесе:

## ОДЛУКА

1. СЕ ДОЗВОЛУВА промена во сопственичката структура на Трговското Радио-дифузно Друштво РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ, и тоа:

1.1 за истапување на физичкото лице:

- Владимир Николоски со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на булевар „[REDACTED]“ бр. [REDACTED] во [REDACTED], и

1.2 за пристапување на физичкото лице:

- Лазар Николоски со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на булевар „[REDACTED]“ бр. [REDACTED] во [REDACTED].

2. Се задолжува Трговското Радио-дифузно Друштво РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ, по извршената промена, наведена во точка 1 на оваа Одлука, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да достави актуелна тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

## Образложение

Трговското Радио-дифузно Друштво РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ, согласно член 41 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), и Правилникот за формата и содржината на известувањето за промената на сопственичката структура, бр.01-5739/1 од 19.11.2014 година, („Службен весник на Република Македонија“, бр.171/14), со Известување за промена на сопственичка структура Уп 1 бр.02-1100 од 20.10.2015 година, ја извести Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за неговата намера да спроведе промена во сопственичката структура на Трговското Радио-дифузно Друштво РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ.

Со оглед дека Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, констатираше дека со спроведувањето на промената во сопственичката структура на Трговското Радио-дифузно Друштво РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ, не се создава недозволена медиумска концентрација односно дека оваа промена не е спротивна на забраната од членовите 34, 35 став 2 и 38 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, по поднесеното Известување за промена на сопственичка структура Уп 1 бр.02-1100 од 20.10.2015 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе одлука како во диспозитивот.

**Уп 1 бр.02-1100**  
**06.11.2015 година**  
**С к о п ј е**

**Агенција за аудио и**  
**аудиовизуелни медиумски услуги,**  
**Претседател на Совет,**  
**Лазо ПЕТРУШЕВСКИ с.р.**

**Упатство за правно средство:** Против оваа одлука, радиодифузерот доколку не е задоволен од истата, има право во рок од 30 дена од денот на доставувањето на одлуката да поднесе тужба до надлежниот суд.